
ГА-МА АД- СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2016

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, април 2017 година

СОДРЖИНА

Страна

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

3-4

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промените на капиталот	7
Извештај за парични текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-27

ДОДАТОЦИ

- Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење
- Додаток 2 – Годишна сметка
- Додаток 3 – Годишен извештај



Audit Macedonia LLC
since 1995

Aminta III street no 33a/16
P.O. Box 462
1000 Skopje
Tel: +389 2 2463 140
Fax: +389 2 2462 063

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ГА-МА АД -СКОПЈЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **ГА-МА АД** – Скопје кои што ги вклучуваат: Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2016, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Билансот на успех, Прегледот на паричните текови, Извештајот за промената во главнината за годината која што завршува на тој даум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.


Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Македонија, како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои се применуваат во Р.Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.



Audit Macedonia LLC
since 1995

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на **ГА-МА АД** - Скопје заклучно со 31 декември 2016 година и резултатите од неговото работење и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2016 година. Нашата работа по однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работата се конзистентни, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **ГА-МА АД** - Скопје за годината што завршува на 31 Декември 2016 година.

Овластен ревизор
Димитар Андоновски

Скопје,
11 април 2017 година



Управител
Димитар Андоновски

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

GGI
INDEPENDENT MEMBER

ГА-МА АД - Скопје

Финансиски извештаи

31 декември 2016 година

Извештај за сеопфатна добивка
за годината што завршува на 31 декември 2016
(во илјада денари)


	Белешка	2016	2015
Приходи од продажба	5.1.	330,199	225,922
Набавна вредност на продадени стоки		(1,789)	0
Бруто добивка		328,410	225,922
Останати оперативни приходи	5.2.	550	7,245
Трошоци за вработени	5.3.	(52,243)	(51,493)
Расход за амортизација	6.1., 6.1.1.	(104,560)	(102,957)
Останати оперативни расходи	5.4.	(54,289)	(47,235)
Оперативна добивка		117,869	31,482
Финансиски приходи	5.5.	1,922	1,898
Финансиски расходи	5.6.	(32)	(135)
Добивка (-) Загуба пред одданочување		119,759	33,245
Данок од добивка		(9,595)	(2,351)
Нето добивка/ (-) Загуба пред одданочување		110,164	30,894
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		110,164	30,894
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ ШТО ПРИПАЌА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ		110,164	30,894

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 28 февруари 2017 година и се потпишани во негово име од :

Г-дин Владимир Стојановиќ

Извршен директор



Г-дин Радко Манов

Извршен директор

Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2016

(во илјада денари)

	Белешка	2016	2015
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема акумулирана амортизација		3,756,918 (1,636,414)	3,671,432 (1,537,281)
Сметководствена вредност	6.1.	2,120,504	2,134,151
Нематеријални средства	6.1.1	-	-
Долгорочни вложувања	6.1.2	-	-
Вкупно нетековни средства		2,120,504	2,134,151
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Парични средства и еквиваленти	6.2.	247,036	154,522
Побарувања	6.3.	71,764	47,571
Финансиски вложувања	6.4.	-	-
Залихи	6.5.	191,722	144,734
Вкупно тековни средства		510,523	346,828
ВКУПНИ СРЕДСТВА		2,631,027	2,480,979
КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан Капитал		2,300,912	2,300,912
Резерви		85,931	55,038
Акумулирана добивка		11,116	11,116
Добивка за финансиска година		110,164	30,894
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		2,508,124	2,397,960
ОБВРСКИ			
Нетековни обврски	6.6.	30,379	30,435
Тековни обврски	6.7.	92,524	52,584
ВКУПНИ ОБВРСКИ		122,903	83,019
ВКУПНО КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		2,631,027	2,480,979

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промените на капиталот за годината која завршува на 31 декември 2016

(во илјада денари)

ОПИС		Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулир. Добивка	Акумулир. Загуба	ВКУПНО
Почетно салдо	01.01.2016	2,300,912	55,038	42,010	-	2,397,960
Нова емисија		-	-	-	-	-
Добивки и загуби непризанени во билансот на успех		-	-	-	-	-
Корекција на акумулирана добивка		-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции (удели)		-	-	-	-	-
Нето добивка (загуба) за финансиската година		-	-	110,164		110,164
Салдо на	31.12.2016	2,300,912	55,038	152,175	-	2,508,124

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Извештај за паричните текови за годината која завршува на 31 декември 2016

(во илјада денари)

	2016	2015
А.Готовински текови од деловни активности	182,698	142,757
Нето добивка/загуба по оданочување	110,164	30,894
Амортизација	103,774	102,956
Зголемување/намалување на залихи	(46,988)	(19,534)
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	(24,192)	8,519
Зголемување/намалување на останати побарувања	-	-
Зголемување/намалување на краткорочни обврски	39,939	19,922
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-	-
Отписи и кусоци (вишоци)	-	-
Б.Готовински текови од инвестициони активности	(90,127)	(67,777)
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	(90,127)	(67,777)
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	-	-
Зголемувања/намалувања на долгорочни побарувања	-	-
Зголемувања/намалувања на краткорочни финансиски вложувања	-	-
В.Готовински текови од финансиски активности	(56)	56
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(56)	56
Корекција на акумулирана добивка	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
Откуп/продажба на сопствени акции	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	92,514	75,036
Парични средства на почетокот на годината	154,522	79,486
Парични средства на крајот на годината	247,036	154,522

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи податоци

Акционерското Друштво ГА-МА АД–Скопје со кратко име ГА-МА АД–Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адреса на неговото регистрирано седиште е: бул.Св.Климент Охридски бр.54, Скопје, Р.Македонија.

Друштвото е формирано врз основа на Одлука на Владата на Р.Македонија од 14 јуни 2006 година за организирање (преобразба) на ЈП Гама во Акционерско Друштво ГА-МА АД, (во понатамошниот текст “Одлуката”), објавена во Службен Весник на Р.М. број 77 од 26 јуни 2006 година. Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар на Р.М. под број 30120060008666 од 14 јули 2006 година.

Согласно член 4 од Одлуката, акционерскиот капитал на Друштвото го сочинуваат Гасоводниот систем на Р.М. реализиран до основањето на Друштвото и според пописот заклучно со 30 јуни 2006 година, како и финансиските средства за отпочнување со работа (обртен капитал), искажани во прилог број 1 од Протоколот за начинот на уредување на меѓусебните односи на Владата на Р.М. и Друштвото Макпетрол АД Скопје во стопанисувањето со гасоводниот систем на Р.М. (во понатамошниот текст Протоколот). Долгувањата кои ЈП ГАМА ги имало до денот на донесувањето на одлуката ги превзема Владата на Р.М.

Согласно член 5 од Одлуката, како и членовите 4 и 6 од Протоколот, Владата на Р.М. и друштвото Макпетрол АД Скопје учествуваат во подеднаков сооднос (50%:50%) во акционерскиот капитал на ГА-МА АД Скопје.

Основната дејност на Друштвото е Цевоводен транспорт (шифра 49.50)

Просечен број на вработени во Друштвото со состојба на 31 декември 2016 година изнесува 48 лица (2015 : 45 лица)

2. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/2004 ...187/2015) и Правилникот за водење сметководство(Службен весник на РМ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година).

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба доколку постојат, кои се мерат по објективна вредност. Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на сметководствени проценки.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015. Тековните и споредните податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2. Користење на проценки и расудувања

При подготвување на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценките се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективна вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективна вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промената на сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

3.1. Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од

претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот на финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 Декември 2016	31 Декември 2015
1 ЕУР	61.4812	61.5947
1 УСД	58.3258	56.3744
1 ГБП	71.8071	83.4617

3.2 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивна набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

3.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

3.4 Депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијацијата не се пресметува на инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опрема и нематеријалните средства се како што следи:

Згради и објекти	10-40 години
Опрема	10 години
Возила	4-10 години
Останата опрема	4-10 години
Нематеријални средства	4 години

3.5 Вложување во недвижности

Вложувањата во недвижности првично се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги трансакционите трошоци и последователно се амортизираат.

Последователните трошоци се вклучуваат во евидентиранiot износ на средството само во случај кога постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се процени. Сите останати трошоци за поправка и одржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна добивка за финансиската година во која се направени.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува со примена на праволиниската метода во период од 40 години.

3.6 Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствената вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.7 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврските се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

3.8 Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Залихите се водат според методата на просечни цени.

3.9 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба.

3.10 Побарувања од купувачите, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачите за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачите се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани

ненадоместливи износи. Исправка за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвредени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишанати побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.11 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајни и останати високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначеан ризик од промена во вредноста.

3.12 Основна главнина и акумулирана добивка/загуба

а) Основна главнина

Во вкупниот капиталот на друштвото ги класифицира:

- вложени средства (паричен и непаричен влог) на осовачот запишан во Централниот регистар на РМ
- сопствени удели кои се одземаат од вкупниот капитал се додека истите не се продадат
- ревалоризациони резерви врз основа на добивки (загуби) од материјалните средства и финансиските средства расположиви за продажба
- резервен фонд како издвојување 5 % од добивката за тековна година а согласно Законот за трговски друштва. Издвојувањето завршува се додека резервите не достигнат износ од 1/10 од основната главнина
- тековната добивка (загуба) е добивката (загубата) што се добива од билансот на успех по одданочување.
- Акумулирана (загуба) ги вклучуваат задржаните добивки (непокриените загуби) од претходните периоди

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврските спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски. Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарање на останатите приходи.

Позајмица

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

3.14 Данок на добивка (Годишен данок на непризнаени даночни расходи)

Данокот од добивка се пресметува на даночната основа искажана во Даночниот Биланс. Според законските прописи, данок на добивка се плаќа по стапка од 10 %.

Даночната основа е збир на добивката пред оданочување искажана во Билансот на успех и непризнаени расходи за даночни цели и тоа:

- неисплатени плати
- пресметани трошоци над просечната цена на материјали и трговски стоки
- разликата меѓу трансферната цена и пазарната цена во прометот помеѓу поврзани лица
- трошоци на вработени кои не се признани како трошоци за даночни цели во ЗДД
- репрезентација и спонзорства над предвидениот лимит според ЗДД
- отпишани побарувања
- исплати на невработени лица (членови на управен одбор, продажни агенти и сл)
- Амортизација повисока од амортизација пресметана по пропорционална метода
- Преостаната сегашна вредност на основните средства
- Исплатена дивиденда
- извршени резервирања

3.15 Надоместоци за вработените

Бруто платите на вработените се плаќаат во висина на договорот склучен со работодавецот. Придонесите од плата (Пензиско и здравствено осигурување, дополнително здравствено осигурување и вработување) од 27 % се плаќаат на даночна основа која е бруто плата. Персоналниот данок од 10 % се плаќа на износот на бруто плата намалена за износот на платени придонеси и за персоналното годишно даночно ослободување.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данок на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходите од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот пренос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоците за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата за задоцнети плаќања.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во добивки и загуби во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Значајни сметководствени проценки

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Критични проценки во примена на сметководствени политики

Оштетување на побарувањата

Компанијата ги проверува своите побарувања на денот на известување за да направи проценка за оштетувањето најмалку на годишно ниво. Компанијата прави проценка дали загубите од оштетувањето треба да бидат забележани во Извештајот за сеопфатна добивка врз основа на постоењето на реални податоци кои даваат индикација за намалување во предвидените идни готовински текови. Овој доказ во основа вклучува реални податоци кои даваат индикација за

постоењето на неповолни промени во платежниот статус на клиентите, или меѓународните и локални економски услови. Раководството прави проценки кои се базираат на искуства од минати загуби за средства со карактеристики на кредитен ризик и објективни докази за оштетување слични на оние во портфолиото кога прави план на идните готовински текови. Методологијата и претпоставките кои се користат за проценка на износот и времето на идните готовински текови редовно се разгледуваат со цел да се намалат разликите меѓу предвидените загуби и вистинските загуби.

Клучни извори на несигурност во проценките

Раководството на Компанијата смета дека на датумот на билансирањето не постојат клучни извори на несигурност во проценките, со значаен ризик од можни материјално значајни корекции врз износите на средствата и обврските во текот на следната финансиска година.

4. Финансиски инструменти

4.1. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2016 и 2015 година по валути е следната:

	СРЕДСТВА		ОБВРСКИ	
	2016	2015	2016	2015
ЕУР	-	-	-	112
УСД	-	-	-	-
	-	-	-	112

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните износи се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2016	2015	2016	2015
ЕУР	-	(11)	-	11
УСД	-	-	-	-
Нето ефект	-	(11)	-	11

4.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства	2016	2015
<i>Некаматносни:</i>		
*Парични средства	45	55
*Побарувања од купувачи	43,275	24,284
*Останати побарувања	8,326	3,078
*Вложувања	-	-
	51,647	27,418
 <i>Каматносни со промелива камата:</i>		
*Дадени депозити во банка	20,259	56,507
*Парични средства	246,895	118,169
	267,154	174,676
	318,801	202,093

Финансиски обврски	2016	2015
<i>Некаматносни:</i>		
*Обврски кон добавувачи	2,487	2,615
*Позајмици од друштва	-	-
*Останати тековни обврски	90,037	49,969
	92,524	52,584
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
*Кредити од банка	-	-
	92,524	52,584

Следната табела ја покажува сензитвната анализа на зголемување или намалување за 1% поени на каматните стапки користените кредити и дадени депозити во банка. Анализата е направена на салдата на обврските за кредит и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1%		Намалувања за 1%	
	2016	2015	2016	2015
Земени кредити	-	-	-	-
Дадени депозити	202	202	(202)	(202)
Нето ефект	202	202	(202)	(202)

4.4.Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2016 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 месец	3-12 месец	Над 12 месеци	Вкупно
*Парични средства	267,199	-	-	-	267,199
*Побарувања од купувачи	43,275	-	-	-	43,275
*Останати побарувања	6,966	1,360	-	-	8,326
*Вложувања	0	-	-	-	0
	317,441	1,360	0	0	318,801
*Обврски спрема добавувачи	2,487	-	-	-	2,487
*Кредити	0	-	-	-	0
*Останати обврски	90,037	-	-	-	90,037
	92,524	0	0	0	92,524

5. Финансиски извештаи

Во 2016 година друштвото изготвило :

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатната добивка
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промените во главнината
- Белешки кон финансиските извештаи

Освен наведените финансиски извештаи друштвото изготви и извештаи кои се бараат согласно Македонските прописи и тоа:

- Даночен биланс
- Посебни податоци за државната евиденција
- Извештај за структурата на приходи по дејности

Објаснувачки белешки кон извештајот за сеопфатна добивка

5.1. Приходи од продажба			
Р.бр.	ОПИС	2016	2015
1	Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва	80,867	67,710
2	Приходи од продажба на производи и услуги во земјата	249,333	158,212
3	Приходи од продажба стоки во земјата	-	-
4	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во странство	-	-
5	Други приходи од продажба	-	-
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА		330,199	225,922

5.2. Останати оперативни приходи			
Р.бр.	ОПИС	2016	2015
1	Приходи од продадени материјали,рез. делови и отпадоци	-	-
2	Приходи од продажба на нетековни средства	-	-
3	Приходи од продажба на сопствени добра	-	-
4	Приходи од вредносно усогласување	-	-
5	Приходи од закуп	-	-
6	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	-	-
7	Добивки од продажба на хартии од вредност	-	-
8	Добивки од продажба на материјали и отпадоци	-	-
9	Вишоци	-	-
10	Добивки од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	-	2,980
11	Приходи од премии,субвенции, дотации и донации	-	-
12	Останати приходи	550	4,265
ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		550	7,245

5.3. Трошоци за вработени			
Р.бр.	ОПИС	2015	2014
1	Бруто плати на вработени	44,982	41,347
2	Дневници за службено патување и патни трошоци	1,321	4,920
3	Трошоци за вработени по колективни договори	491	555
4	Трошоци за отпремнини и регрес за годишен одмор	2,129	587
5	Трошоци за надомест на УО и НО	3,319	4,085
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕЕНИ		52,243	51,493

ГА-МА АД - Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

Состојба за годината што завршува со 31.12.2016 година

5.4. Останати оперативни расходи

Р.бр.	ОПИС	2016	2015
1	ПТТ Трошоци (телефон, интернет)	757	764
2	Потрошена енергија	2,475	2,902
3	Потрошено материјали	4,626	4,507
4	Транспортни услуги	181	122
5	Услуги за одржување	7,819	2,333
6	Закуп	4,217	5,805
7	Комунални услуги	285	287
8	Услуги од надворешни правни и физички лица	16,056	8,687
9	Други услуги	-	-
10	Усогласување на фин. вложувања	-	-
11	Усогласување на краткорочни побарувања	-	754
12	Отпис на побарувања од купувачи	-	-
13	Отпис на ситен инвентар	17	-
14	Усогласувања на залихите	-	-
15	Отписи на залихи	-	-
16	Други услогласувања	-	-
17	Канцелариски и административни трошоци	-	-
18	Трошоци за репрезентација, пропаганда и спонзорства	1,284	1,914
19	Осигурување	4,605	5,597
20	Други даноци	120	224
21	Банкарски услуги и платен промет	278	384
22	Други нематеријални трошоци	1,701	1,731
23	Неотпишана вредност на отуѓени и расходовани постојани средства	-	-
24	Кусоци, казни и други слични надоместоци на трошоци	9,869	11,223
25	Намалување на вредноста на постојните средства	-	-
26	Дополнително утврдени и непредвидени трошоци	-	1
27	Капитални загуби	-	-
28	Други трошоци	-	-
ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		54,289	47,235

5.5. Финансиски приходи

Р.бр.	ОПИС	2016	2015
1	Приход од камати од поврзани друштва	25	64
2	Приходи од курсни разлики од поврзани друштва	-	-
3	Останати финансиски приходи од поврзани друштва	-	-
4	Приходи од вложувања во поврзани друштва	-	-
5	Приход од камати од неповрзани друштва	342	1,771
6	Приходи од курсни разлики од неповрзани друштва	121	63
7	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	-	-
8	Останати финансиски приходи	1,434	0
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ		1,922	1,898

ГА-МА АД - Скопје
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2016 година

5.6. Финансиски расходи

Р.бр.	ОПИС	2016	2015
1	Камати од работење со поврзани субјекти	-	20
2	Курсни разлики од работење со поврзани субјекти	-	-
3	Останати финансиски расходи од поврзани субјекти	-	-
4	Камати од работење со неповрзани субјекти	-	-
5	Курсни разлики од работење со неповрзани субјекти	32	112
6	Останати финансиски расходи	-	3
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ		32	135

Објаснувачки белешки кон извештајот за финансиска состојба

6.1. Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјиште	Деловен објект	Постројки и опрема	Транспортни средства	Погонски и канцелариски материјал	Инвестиции во тек	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2016							
Набавна вредност 01.01.2016	0	3,060,009	490,865	10,937	19,338	90,284	3,671,432
Набавени во 2016	0	27,487	22,378	6,672	-	73,081	129,619
Отуѓени, раходовани во 2016		-	-	-	(6,497)	(37,635)	(44,132)
Состојба на 31.12.2016	0	3,087,495	513,243	17,609	12,841	125,730	3,756,918
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА							
Состојба на 01.01.2016		(1,176,246)	(336,931)	(10,799)	(13,305)	-	(1,537,281)
Тековна амортизација 2016		(76,879)	(17,357)	(9,538)	-	-	(103,774)
Намалување (отуѓување, расход)			1,311	2,866	464	-	4,641
Состојба на 31.12.2016	0	(1,253,126)	(352,978)	(17,471)	(12,841)	-	(1,636,415)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ							
Состојба на 31.12.2016	0	1,834,370	160,266	138	(0)	125,730	2,120,504

6.1.1. Нематеријални средства

ОПИС	Оснивачки вложувања	Софтвер	Заштитни знаци	Лиценци	Други нем. средства	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2016						
Набавна вредност 01.01.2016						
Набавени, стекнати						
Отуѓени, раходовани						
Состојба на 31.12.2016						
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
Состојба на 01.01.2016						
Тековна амортизација 2016						
Намалување (отуѓување, расход)						
Состојба на 31.12.2016						
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ						
Состојба на 31.12.2016						

6.1.2. Долгорочни вложувања			
Р.б.	ОПИС	2016	2015
1	Вложувања во акции (удели) во поврзани субјекти	-	-
2	Долгорочни заеми на поврзани субјекти	-	-
3	Вложувања во акции (удели) во банки и други трг. Друштва	-	-
4	Вложувања во хартии од вредност (долгорочни)	-	-
5	Финансиски средства расположиви за продажба	-	-
5	Други долгорочни вложувања	-	-
	ВКУПНО	-	-

6.2. Парични средства и еквиваленти			
Р.б.	ОПИС	2016	2015
1	Пари на сметки во банка	246,329	117,602
2	Пари на издвоени сметки	96	36,298
3	Пари во денарска благајна	45	55
4	Пари на девизна сметка	566	567
5	Пари во девизна благајна	-	-
6	Чекови и меници	-	-
7	Обврзници	-	-
8	Комерцијални и благајнички записи	-	-
9	Останти хартии од вредност	-	-
10	Вредносни усогласувања на хартии од вредност	-	-
	ВКУПНО	247,036	154,522

6.3. Побарувања			
Р.б.	ОПИС	2016	2015
1	Побарувања од поврзани друштва.	15,359	9,793
2	Побарувања од купувачи салдо	27,916	14,491
3	Побарувања од купувачи во странство салдо	0	0
4	Вредносни усогласувања	(1,375)	(2,738)
5	Дадени аванси	1,397	1,512
6	Одобрено позајмици и заеми	0	0
7	Побарувања за ДДВ	0	0
8	Побарувања за данок од добивка	0	76
9	Други побарувања од државата	500	500
10	Побарувања од вработени	526	264
11	Останати краткорочни финансиски средства	20,163	20,209
12	Однапред наплатени трошоци	7,279	3,463
	ВКУПНО	71,764	47,571

6.4. Вложувања			
Р.б.	ОПИС	2016	2015
1	Краткорочни кредити на поврзани друштва	-	-
2	Краткорочни кредити во замјата и во странство	-	-
3	Хартии од вредност до доспевање	-	-
4	Други хартии од вредност	-	-
5	Останати краткорочни финансиски средства	-	-
6	Вредносно усогласување	-	-
ВКУПНО		-	-

6.5. Залихи			
Р.б.	ОПИС	2016	2015
1	Залиха на недовршено производство	-	-
2	Залиха на трговска стока на 31.12.	7,430	7,430
3	Залиха на готови производи	-	-
4	Отстапување од цени	-	-
5	Стоки во туѓ склад	-	-
6	Залиха на трговски стоки во продавница на 31.12.	-	-
7	ДДВ во залиха на 31.12.	-	-
8	Вкалкулирана разлика во цени	-	-
9	Вредносно усогласување на залиха на трговски стоки	-	-
10	Залиха на материјали	184,293	137,305
11	Залиха на резервни делови	-	-
12	Залиха на ситен инвентар и авто гуми	-	-
ВКУПНО		191,722	144,734

6.6. Нетековни обврски			
Р.б.	ОПИС	2016	2015
1	Долгорочни обврски спрема добавувачи	-	-
2	Долгорочни обврски по заеми и кредити	30,379	30,435
3	Одложени даночни обврски	-	-
4	Други долгорочни обврски	-	-
ВКУПНО		30,379	30,435

ГА-МА АД - Скопје
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2016 година

6.7. Тековни обврски			
Р.б.	ОПИС	2016	2015
1	Обврски спрема добавувачи	1,488	959
2	Обврски спрема добавувачи од странство	-	112
3	Обврски за нефактурирана стока	-	-
4	Обврски спрема поврзани субјекти	999	1,544
5	Обврски за заеми и кредити	-	-
7	Обврски за аванси, депозити и гаранции	65,961	40,636
9	Обврски за даноци	24,059	8,970
10	Обврски спрема вработени	34	27
11	Други обврски	-	308
12	Незаработени приходи	-18	29
ВКУПНО		92,524	52,584

7. Трансакции со поврзани субјекти

Во 2016 година Друштвото има трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица. Трансакциите со поврзаните субјекти се прикажани во следнава табела:

2016 година	Трансакции со поврзани субјекти	ОПИС	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи	Капитал
1	МАКПЕТРОЛ АД		8,980	999	49,348	15,068	1,150,456
2	ВЛАДА НА РМ						1,150,456
ВКУПНО			8,980	999	49,348	15,068	2,300,912

8. Управување со ризици

Во нормалниот тек на спроведувањето на своите деловни активности, Друштвото според природата на работењето може да влезе во различни ризици од поедини трансакции кои можат да се сведат на различен степен на изложеност и тоа: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризикот од курсни разлики, ризикот од каматната стапка), ликвидносни ризик, кредитен ризик, управување со капиталниот ризик и проценки на објективната вредност.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Ризик од курсни разлики

Со ризикот од курсни разлики, кој може да се дефинира како предизвикување загуби заради зголемувањето на курсот на странските валути во друштвата кои имаат увозни трансакции, друштвото се справува со благовремено плаќање на обврските спрема странските добавувачи и договарање за плаќање со стабилни валути.

Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик, со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој ризик.

Ризик од каматна стапка

Ризикот од каматна стапка постои кај кредити договорени во странски валути, од страна на друштвото, кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае на неговата финансиска состојба и паричните текови.

Во Република Македонија не постојат соодветни финансиски инструменти и политики за избегнување на овој ризик.

Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во друштвото. Ризикот од неликвидност постои кога друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривати.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти, вклучувајќи ги побарувањата и обврските. Управувањето со кредитниот ризик на друштвото се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото.

Управување со капитален ризик

Целите на друштвото во врска управување со капиталот се зачувување на способноста на друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставка на континуитет за да се зачува оптималната структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика на обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

9. Потенцијални и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2016 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Компанијата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Компанијата и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

Дадени гаранции

Не се евидентирани дадени гаранции на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

Дадени хипотеки на имот

Не се евидентирани хипотеки на имот на денот на билансирањето

10. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2016 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Г-дин Владимир Стојановиќ

Извршен директор



Г-дин Радко Манов

Извршен директор

ЕМБС: 05135419

Целосно име: Акционерско друштво ГА-МА - Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.120.503.718,00			2.134.150.846,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.120.503.718,00			2.134.150.846,00
10	- - Недвижности (011+012)	1.834.369.785,00			1.883.762.277,00
12	- - Градежни објекти	1.834.369.785,00			1.883.762.277,00
13	- - Постројки и опрема	151.756.641,00			153.933.649,00
14	- - Транспортни средства	4.386.828,00			138.358,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	4.260.665,00			6.033.014,00
17	- - Аванси за набавка на материјални средства	69.570,00			69.570,00
18	- - Материјални средства во подготовка	125.660.229,00			90.213.978,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	503.243.905,00			343.364.929,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	191.722.339,00			144.734.286,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	184.292.808,00			137.304.755,00
42	- - Залихи на трговски стоки	7.429.531,00			7.429.531,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	44.322.120,00			23.899.494,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	15.358.837,00			9.793.011,00
47	- - Побарувања од купувачи	26.540.907,00			11.753.610,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.396.662,00			1.512.205,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	500.000,00			576.319,00
50	- - Побарувања од вработените	525.714,00			264.349,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	20.163.104,00			20.208.854,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	20.163.104,00			20.208.854,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	247.036.342,00			154.522.295,00
60	- - Парични средства	247.036.342,00			154.522.295,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	7.279.055,00			3.462.744,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.631.026.678,00			2.480.978.519,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.508.123.685,00			2.397.959.262,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.300.911.958,00			2.300.911.958,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7.625,00			7.625,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	85.923.739,00			55.030.207,00
72	- - Законски резерви	40.023.214,00			38.478.537,00
74	- - Останати резерви	45.900.525,00			16.551.670,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	11.115.940,00			11.115.940,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	110.164.423,00			30.893.532,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	122.902.993,00			82.990.451,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	30.379.214,00			30.435.297,00

90	-- Обврски по заеми и кредити	30.379.214,00	30.435.297,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	92.523.779,00	52.555.154,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	998.697,00	1.544.353,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.488.384,00	1.070.715,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	65.635.735,00	40.635.635,00
100	-- Обврски кон вработените	34.156,00	26.871,00
101	-- Тековни даночни обврски	24.059.307,00	8.970.080,00
107	-- Останати финансиски обврски	307.500,00	307.500,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)		28.806,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.631.026.678,00	2.480.978.519,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	330.381.564,00			233.165.374,00
202	-- Приходи од продажба	330.199.461,00			225.920.731,00
203	-- Останати приходи	182.103,00			7.244.643,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	212.858.132,00			201.684.842,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	7.115.359,00			7.408.855,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.789.239,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	29.315.485,00			17.998.251,00
212	-- Останати трошоци од работењето	11.308.600,00			14.094.674,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	48.923.362,00			47.248.449,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	29.937.096,00			27.566.502,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.899.525,00			2.627.325,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.144.994,00			11.153.372,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.941.747,00			5.901.250,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	104.488.183,00			102.956.952,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	21.648,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.433.180,00			
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	71.602,00			753.617,00
222	-- Останати расходи од работењето	6.391.474,00			11.224.044,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.290.062,00			1.898.329,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	24.619,00			64.418,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	24.619,00			64.418,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	342.344,00			1.771.345,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	120.958,00			62.566,00
233	-- Останати финансиски приходи	1.802.141,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	54.245,00			134.575,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	20.100,00			20.428,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	20.100,00			20.428,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.584,00			2.607,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	31.561,00			111.540,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	119.759.249,00			33.244.286,00

250	- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	119.759.249,00	33.244.286,00
252	- Данок на добивка	9.594.826,00	2.350.754,00
255	- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	110.164.423,00	30.893.532,00
257	- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	48,00	45,00
258	- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	110.164.423,00	30.893.532,00
260	- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	110.164.423,00	30.893.532,00
269	- Добивка за годината	110.164.423,00	30.893.532,00
288	- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	110.164.423,00	30.893.532,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	78.215.642,00			60.034.206,00
633	- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	26.508.220,00			25.774.291,00
634	- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	51.707.422,00			34.259.915,00
635	- Набавна вредност на објекти од нискоградба	2.908.550.201,00			2.999.974.407,00
637	- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	1.170.999.204,00			1.150.472.045,00
638	- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	1.737.550.997,00			1.849.502.362,00
639	- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	578.223,00			601.923,00
641	- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	382.204,00			415.104,00
642	- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	196.019,00			186.819,00
643	- Набавна вредност на компјутерска опрема	11.223.250,00			10.352.444,00
645	- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	7.220.998,00			5.387.345,00
646	- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	4.002.252,00			4.965.099,00
678	- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	2.300.911.958,00			2.300.911.958,00
691	- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	330.199.461,00			225.920.731,00
704	- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				2.944.252,00
710	- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	182.103,00			610.705,00
717	- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.585.623,00			4.364.758,00
718	- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	1.008.986,00			1.196.447,00
720	- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	425.381,00			142.342,00
725	- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.050.223,00			1.039.938,00
731	- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	640.229,00			638.531,00
734	- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	9.442.460,00			2.125.236,00

735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.002.579,00	5.804.997,00
741	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	135.220,00	134.914,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.088.076,00	586.652,00
745	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	420.289,00	419.595,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.322.722,00	2.510.949,00
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	401.201,00	388.687,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	145.055,00	99.055,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	3.272.066,00	4.244.194,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.043.525,00	1.830.671,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	4.605.197,00	5.597.239,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	390.114,00	383.943,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	48.015,00	8.014,00
763	- - Придониеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	9.000,00	7.000,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	165.228,00	163.846,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.750.987,00	1.730.983,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.235,00	1.136,00
770	- - Реинвестирана добивка	29.348.855,00	16.551.670,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	48,00	45,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2422	- 49.50 - Цевоводен транспорт	332.671.626,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Во согласност со член 80 став 4 од Статутот на ГА-МА АД - Скопје, Одборот на директори на ГА-МА АД - Скопје го изготви следниов:

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГА-МА АД - СКОПЈЕ
ВО 2016 ГОДИНА**

1. Вовед

Врз основа на изразената волја на Владата на РМ и Макпетрол АД Скопје искажана во повеќе акти на двата субјекти, на 14.07.2006 година во Централниот регистар на РМ извршена е регистрација ГА-МА АД - Скопје, со што јавното претпријатие ГА-МА се организираше односно се преобрази во акционерско друштво. Односот на влоговите на вложувачите во регистрираното акционерско друштво е 50% : 50%.


2. Пренесени количини на природен гас

Во текот на 2016 година ГА-МА АД - Скопје како транспортер на природен гас пренесе вкупно 213.439.518 nm^3 природен гас. Пренесените количини по месеци искажани се во следниот преглед.

Пренесен природен гас во 2015 и 2016 година

Месец	2015	2016	Индекс
Јануари	29.567.275	33.877.675	114,58
Февруари	19.831.862	13.233.198	66,73
Март	14.175.130	12.222.533	86,23
Април	7.616.491	4.748.604	62,35
Мај	3.050.090	3.220.104	105,57
Јуни	2.434.634	3.713.956	152,55
Јули	2.332.990	11.752.002	503,73
Август	2.043.052	7.500.905	367,14
Септември	2.051.339	18.265.539	890,42
Октомври	9.585.488	25.083.296	261,68
Ноември	15.272.029	33.268.371	217,84
Декември	27.986.522	46.553.335	166,34
Вкупно:	135.946.902	213.439.518	157,00

Пренесеното количество на природен гас во 2016 е рекордно од постоењето на друштвото. Во однос на претходната година остварен е пораст од 57%. По квартали, во првиот и вториот квартал имаше опаѓање од 6,67% и 10,83%, но затоа во третиот квартал имаше досега незабележен пораст од 483,73 %, додека пак во последниот квартал порастот изнесуваше 98,52%. Вака голем пораст на пренесениот природен гас е предизвикан од зголеменото користење на истиот од страна на ТЕ-ТО Скопје.



3. Успешност во работењето

Во периодот од 01.01. до 31.12.2016 година, ГА-МА АД - Скопје оствари вкупни приходи во висина од 332.671.626 денари и расходи во висина од 212.912.377 денари. Повисоките приходи од расходите на друштвото остварија добивка пред оданочување во висина од 119.759.249 денари, а после намалувањето со данок на добивка за 9.594.826 денари, добивката по оданочување изнесува 110.164.423 денари.

Споредбено со претходната година, состојбата со приходите, расходите и добивката е како што следи:

Елементи	2015	2016	Индекс
Вкупни приходи	235.063.703	332.671.626	141,52
Вкупни расходи	201.819.417	212.912.377	105,50
Добивка / загуба пред одданочување	33.244.286	119.759.249	360,24
Данок на добивка	2.350.754	9.594.826	408,16
Добивка / загуба по одданочување	30.893.532	110.164.423	356,59


Високиот пораст на приходите за 41,52% и благиот пораст на расходите за 5,50% во однос на претходната година овозможија остварување на добивка пред оданочување во висина од 119.759.249 денари со пораст од 260,24%. Но благодарейки на новиот начин на пресметка на данокот на добивка кој овозможи намалување на данокот за реинвестираната добивка од 2015 година во висина од 29.348.855 денари, во 2016 година остварена е добивка по оданочување во висина од 110.164.423 денари, со висок пораст во однос на минатогодишната од 256,59%.

Во продолжение на овој Извештај ќе бидат прикажани поважните показатели од работењето во 2016 година, споредени со истите од претходната година.

Разгледувајќи ги најзначајните расходи во работењето, ја имаме следнава состојба:

Назив на расходите	2015	2016	Индекс
Трошоци за амортизација	102.956.952	104.488.183	101,49
Кусоци (загуба на природен гас)	11.221.445	6.391.473	56,96
Вкалкулирани плати	41.347.199	44.981.615	108,79
Сите останати трошоци	46.293.821	57.051.106	123,24
Вкупно:	201.819.417	212.912.377	105,50

Структурата на вкупните трошоци по години е како што следи:





Во продолжение се прикажани некои од квалитативните показатели од работењето, кои укажуваат на работењето во 2016 година споредбено со 2015 година:



Финансиска сигурност (Основна главнина : Вкупна пасива x 100)





Степен на задолженост (Вкупни обврски : Основна главнина x 100)



Општа ликвидност (Тековни средства : Краткорочни обврски x 100)



Економичност (Вкупни приходи : Вкупни расходи x 100)



4. Фактори кои влијааа на работењето во 2016 година

Количините на пренесен природен гас и цената за пренос и управување со системот на пренос на природниот гас се основните фактори кои секогаш ја детерминираат успешноста во работењето на друштвото. Во 2016 година споредено со претходната година, сосема малиот пораст на цената за пренос и на пренесените количини на природниот гас, предизвикаа и соодветен пораст на добивката. Недостатокот на електрична енергија на европскиот пазар предизвика зголемена активност во ТЕ-ТО АД Скопје што значително влијаеше на зголемувањето на приходот во друштвото.

5. Политика на вложувања и дивиденди

Друштвото води политика на вложувања за развој на гасоводниот систем првенствено од сопствени средства. Во 2016 година не е исплатена дивиденда.

6. Политики на управување со ризикот

Во друштвото се водат политики кои имаат за цел намалување на можните ризички особено од технички и финансиски аспект. Од технички аспект се обезбедува оперативна сигурност на гасоводниот систем со заштита на гасоводот од механички, електрични и хемиски влијанија; превентивни прегледи; поправки, адаптации и реконструкции на Системот; одржување на преносниот гасоводен систем; надзор врз трасите и врз активностите на трети лица во заштитниот појас на гасоводот и сервисирање и замена на опремата. Во услови на кризна состојба прогласена од Владата на РМ друштвото постапува согласно на укажувањата на Комисијата за кризна состојба.

Од финансиски аспект се следат приливите и одливите на финансиските средства, поединечно се следат одредени комитенти кои се битни за работењето на друштвото, се прават планови за навремено обезбедување на средства за покривање на идните обврски кои произлегуваат од планираните активности на друштвото и постојано се следат, анализираат и рационализираат трошоците на работењето.

7. Примања на членовите на Одборот на директори

Во текот на извештајната 2016 година, членовите на Одборот на директори на ГА-МА АД - Скопје ги остварија следниве примања:

Радко Манов		Извршен член на одборот на директори
1	Податоци за вработувањето	
	Назив на работодавецот	ГА-МА АД -Скопје
	Дејност на работодавецот	49.50 - Цевоводен транспорт
	Примања во ГА-МА АД - Скопје	
	Плата	1.947.835,00 денари нето
	Надоместоци на плата	44.571,00 денари нето

	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	241.131,00 денари нето
2	Примања во други друштва	
	Плата	
	Надоместоци на плата	
	Надоместоци за членство	
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	

	Владимир Стојановиќ	Извршен член на одборот на директори
1	Податоци за вработувањето	
	Назив на работодавецот	ГА-МА АД -Скопје
	Дејност на работодавецот	49.50 - Цевоводен транспорт
	Примања во ГА-МА АД - Скопје	
	Плата	1.760.032,00 денари нето
	Надоместоци на плата	44.571,00 денари нето
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	
2	Примања во други друштва	
	Назив на работодавецот	
	Дејност на работодавецот	
	Плата	
	Надоместоци на плата	
	Надоместоци за членство	
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	

	Марија Павловиќ Латас	Независен неизвршен член на одборот на директори
1	Примања во ГА-МА АД - Скопје	
	Надоместоци за членство	762.548,00 денари нето
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	
2	Примања во други друштва	
	Назив на работодавецот	Агенција за електронски комуникации
	Дејност на работодавецот	61.90 - Други телекомуникациски дејности
	Плата	780.734,00 денари нето
	Надоместоци на плата	
	Надоместоци за членство	
	Бонус	

	Осигурувања	
	Други права	

	Љубе Ѓорѓиевски	Независен неизвршен член на одборот на директори
1	Примања во ГА-МА АД - Скопје	
	Надоместоци за членство	720.000,00 денари нето
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	
2	Примања во други друштва	
	Назив на работодавецот	
	Дејност на работодавецот	
	Плата	
	Надоместоци на плата	
	Надоместоци за членство	
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	

	Бејтула Адеми	Неизвршен член на одборот на директори
1	Примања во ГА-МА АД - Скопје	
	Надоместоци за членство	790.890,00 денари нето
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	
2	Примања во други друштва	
	Назив на работодавецот	Демократска унија за интеграција
	Дејност на работодавецот	94.92 - Делност на политички организации
	Плата	346.500,00 денари нето
	Надоместоци на плата	
	Надоместоци за членство	
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	

	Саша Лекиќ	Неизвршен член на одборот на директори
1	Примања во ГА-МА АД - Скопје	
	Надоместоци за членство	720.000,00 денари нето
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	
2	Примања во други друштва	
	Назив на работодавецот	Макпетрол АД Скопје

	Дејност на работодавецот	47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници
	Плата	2.140.134,00 денари нето
	Надоместоци на плата	
	Надоместоци за членство	
	Бонус	
	Осигурувања	
	Други права	74.140,00 денари нето
3	Останати примања во други друштва	
	Назив на друштвото	Оилко КДА
	Својство во друштвото	Комплементар
	Надомест	1.440.000,00 денари нето
	Назив на друштвото	Неоком АД Скопје
	Својство во друштвото	Неизвршен член на одборот на директори
	Надомест	180.000,00 денари нето

8. Вработени

Остварените резултати во текот на 2016 година беа резултат од работењето на вкупно 57 вработени, од кои 42 директно вработени во друштвото и 15 вработени преку агенција за вработување. Од вкупниот број на вработени, со виша и над виша стручна подготовка се 31 вработен или 54,37%, што укажува на добрата кадровска структура и потенцијал на друштвото за обавување на работните обврски.

Преглед на вработени според степен на образование на 31.12.2016 година

Степен на образование	Број на вработени	Број на ангажиран и лица преку агенција	Вкупно (2+3)	Учество (%)
1	2	3	4	5
НСП	1		1	1,76
ССП	17	8	25	43,86
ВшСП	2	1	3	5,25
ВСП	20	5	25	43,85
М-р	1	1	2	3,51
Д-р	1		1	1,76
Вкупно	42	15	57	100,00

9. Можен иден развој

Со цел да се обезбеди развој и обнова на системот за управување со преносот на природен гас како и за развој и проширување на преносната мрежа, во иднина се планирани следниве главни активности:

1. Проширување на Градска Гасоводна Мрежа
Цел: приклучување на нови потрошувачи на нивно барање на ГГМ Скопје: делница 23 и хотел Александар Палас, CNG Булевар Србија, ОУ Димитар Миладинов, ОУ Владо Тасевски, фабрика Карпош, приклучок за Green Energy.
2. Затворање на прстенот во Скопје - Делници 21 и 22
цел: затворање на гасоводниот прстен во Скопје; изградба на делниците 21 и 22 (северен дел од скопскиот прстен) со разводни гасоводи за приклучување на заинтересираните потрошувачи со цел зголемување на потрошувачка на природен гас и намалување на емисија на штетни гасови на територија на град Скопје.
3. Систем за следење и откривање на истекување на гас од гасоводна мрежа
цел: намалување на загуби во преносниот систем; инсталација на 3 станици за пренос на податоци во централна единица во Скопје; инсталирање на соодветен софтвер за откривање и дојава на загуби и за балансирање на системот.
4. Телеметриски систем на објектите на гасоводот
цел: телеметриско поврзување на сите ГМРС-а и МРС-а со цел мерење и управување на системот преку централен диспечерски центар; инсталирање и поврзување на соодветна опрема и програмски пакети во сите станици и во диспечерскиот центар за телеметриско мерење и управување на сите големини (притисок, температура, проток, положби на вентили и др.), надзор и дојава на сите настани од станиците.
5. Магистрални и разводни правци во Р. Македонија
цел: Согласно Стратегијата за развој на магистрални гасоводи во Р. Македонија до 2030 година како приоритетни магистрални правци ги сметаме гасоводниот коридор TESLA (Турција-Грција-Македонија-Србија-Унгарија-Австрија) и Скопје-Тетово-Гостивар. Последниов е посебно значаен поради обезбедување на интеконекициска врска за влегување на нашиот гасовод кон прстенот од Energy Community што од своја страна ќе обезбеди диверсификација на изворите на природен гас. Следни магистрални правци се Штип-Кавадарци-Прилеп-Битола-Охрид-Струга и Гостивар-Кичево-Струга кои можат да обезбедат интеконекициска врска со Албанскиот систем. Сите овие магистрални гасоводи ќе овозможат приклучување на домаќинства и значајни индустриски објекти на гасоводен систем што од своја страна значително ќе ја зголеми потрошувачката на природниот гас. Согласно Стратегијата за развој на енергетиката до 2030 година, потрошувачката во 2020 година би изнесувала 1000 милиони Nm³ природен гас, додека во 2030 година би изнесувала 1800 милиони Nm³ природен гас, што значи дека поврзувањето преку интерконекициите е потребно.

6. Изградба на нов високо-притисен гасовод за ТЕ-ТО АД Скопје
цел: со цел намалување на трошоците за компресија на когенеративната ел. централа ТЕ-ТО АД Скопје потребно е да се изгради нов високо-притисен гасовод со должина од околу 6.5 километри

Учествувале во изготвување,
Георги Панајотов
Владимир Талевски

ГА-МА АД - Скопје

Одбор на директори

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| 1. Радко Манов | - извршен член | _____ |
| 2. Владимир Стојановиќ | - извршен член | _____ |
| 3. Саша Лекиќ | - неизвршен член | _____ |
| 4. Бејтула Адеми | - неизвршен член | _____ |
| 5. Љубе Ѓорѓиевски | - неизвршен и
независен член
(Претседател) | _____ |
| 6. Марија Павловиќ Латас | - неизвршен и
независен член | _____ |